

Нашата држава е многу ранлива на повремени хиперактивни однесувања на одделни партии, кои во неможност да ги остварат своите пренадуени цели се закануваат со замена на политичката борба со излегување на улица или по планините, најчесто поради нивната политичка недооформеност и култура, како и несоодветното дејствување на надлежните државни органи поради нивната политизација. Што прави полицијата во Европа доколку некој се закани со употреба на оружје?

Нарушувањето на безбедносните состојби не се надминува со сувопарно соопштение на Советот за национална безбедност дека се работи за криминални групи, кои немаат поддршка кај населението, туку со енергична акција која ќе значи одвраќање на секаква помисла за обид за дестабилизација на состојбите во земјата.

Дали настаните од конфликтот во 2001 година, кои имаа рунирачко дејство врз стабилноста на државата, претставуваат основа за извлекување на неопходни искуства, кои ќе се користат во менаџирањето со евентуалните нарушувања или загрозување на безбедносните состојби, кои ја отсликуваат и нашата способност да ја зачуваме сопствената држава.



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

**В**о последно време сè почесто во Македонија се случуваат напади врз полициски станици или патроли во кои гинат припадници на МВР, доаѓа до пресметки меѓу криминални банди со извесна политичка провиниенција, се пласираат закани за референдум за отцепување на делови од државната територија, се регистрира појава на паравоени групи на границата кон Косово, се напаѓаат цивилни лица на кои им се врежуваат ознаките на УЧК, што заедно со заканите на ДУИ за излегување од Собранието на Македонија или изјавите на нејзините градоначалници дека за нив е валиден Законот за употреба на знамињата на заедниците во РМ, претставуваат сериозни индиции кои и на најслабата разузнавачка служба во светот ќе ѝ послужат како основа за алармирање на највисокото државно раководство дека со земјата се одвива сценарио за дестабилизација на состојбите или за создавање нова криза која треба да биде разврска на проблемот со Косово. Само наивен човек би помислил дека сè тоа е резултат на некоја спонтаност во вечното тркало на политичките случувања и турбуленции, особено ако тие настани



КОГА ЌЕ ИМА

## ЈА ГЛЕДААТ Л

веќе еднаш беа видени и доживевани во предвечерието на етничкиот конфликт од 2001 година, кој имаше и сè уште има сериозни последици врз севкупните состојби во државата и кои го закочија нејзиниот пат кон евроатлантските интеграции. Сите наведени инциденти, напади и дејствувања се регистрираат во време кога во соседството сè уште не може да се изнајде конечно решение за идниот статус на покраината Косово и кога Грција се обидува на секаков начин да ја прикаже Македонија како нестабилна држава што произлегува од нејзината Сизифовска борба околу нашето уставно име во пресрет на одлуката за прием во НАТО пактот, што допрва ќе се интензивира.

### ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ КАКО ФАКТОРИ НА БЕЗБЕДНОСТА

Во оваа смисла, наместо очекуваното едногласие на државното раководство и решително отфрлање и осудување на таквите очигледни акции, од седницата на Советот за национална безбедност повторно добивме оценка дека се работело за дејствување на криминални структури кои немаат поддршка кај населението. Но, зошто тогаш Советот им препорача на политичките партии да бидат поактивни на теренот во насока

на смирување на состојбите? Во ваква ситуација, секаде во светот, на надлежните безбедносни органи им се дава наредба енергично да ја сузбијат таквата криминална дејност. Кај народот остана впечатокот дека на тој начин највисокото македонско раководство сака да ги забोшоти информациите од теренот дека на Шар Планина се шетаат паравоени групи дојдени од Косово, за кои се навикнавме од страна на КФОР и на УНМИК да слушаме дека тие немаат никакви информации за таква работа! Всушност, потврда за нивното појавување може да биде и изјавата на одделни лидери на албанските партии во Македонија дека имало случаи на самоорганизирање на Албанците, кои на таков начин сакале да се заштитат и од евентуалното дејствување на паравоените групи на т.н. "Гарда на цар Лазар", кои се регрутирале и на наша територија, со намера да дејствуваат во случај на еднострано прогласување независност од страна на Приштина.

Во гигантската битка која се води меѓу Приштина и Белград, и едната и другата страна, се обидуваат да ја вовлечат и Македонија, во што тукашните Албанци, како Фазли Велиу, велат дека ќе формирале и армија од 10.000 луѓе кои ќе го бранеле Косово, додека од друга страна, пак, се обидува да се покаже дека косовското прашање не е само "генеричка" српска болка и дека евентуалното решение на неговиот иден статус без согласност на Белград може да предизвика нова војна на Западен Балкан.

Кога говориме за политизацијата на државата ќе се осврнеме и на работата на најсуптилните официјални органи, како ДБК, Агенцијата за разузнавање или воената разузнавачка служба во МО, чии информации за степенот на загроеноста на безбедноста во државата се градат во зависност од актуелната политика на партиите кои ги донеле на функција раководителите на овие служби. Тоа било особено изразено и на последната седница на Советот за национална безбедност кога било констатирано големо разидување во поглед на оценките на индикаторите кои треба да послужат за релевантна и вистинска оценка за безбедносните состојби во државата. Со еден збор, проблемите на кохабитацијата меѓу претседателот на Републиката и претседателот на Владата на РМ се провлекуваат и натаму, и покрај постојаните укажувања од Брисел за политичката култура на македонската политичка елита и во конечна смисла за нејзино единство и консензус во поглед на решавањето на најважните проблеми и прашања од национален интерес.


Со ваквиот инает или сурова спротивставеност на партиите на власт и оние од опозицијата, ние всушност сами го снижуваме меѓународниот углед на државата, која конечно почна да добива некакви позитивни оценки во остварувањето на заложбите за борба против организираниот криминал и за подобрување на економските услови кои ќе овозможат нови странски инвестиции. Во тој поглед и не треба да не чуди најновиот "недефиниран" предлог на посредникот во преговорите со Грција околу уставното име, Метју Нимиц, кој за нас значи и извесно враќање кон периодот од донесувањето на Лисабонската декларација од страна на ЕУ, кога едноставно ни беше речено да си побараме поинакво име од она кое го имаме!

Но, сепак македонската политичка елита покажа дека може да ги брани интересите на државата и нејзиното вековно име, со експресното одбивање на таквиот "непристоен" и во секој случај неочекуван предлог од медијаторот на ООН, Метју Нимиц. Некои велат дека тоа е направено избрзано и без опстојни анализи, но според наши оценки таквиот потег на македонското раководство значи чекор напред во поглед на градењето на единствени ставови во однос на интегритетот на државата и нејзиниот меѓународен углед, односно ентитет, со кој никој не може да си игра како што сака! Иако сè тоа дојде како контрапункт на традиционалната слабост на македонската политика - да се дејствува енергично дури кога ножот ќе дојде до коската! Но, да се надеваме дека од сè тоа ќе се извлечат позитивни искуства, кои ќе значат и пофанзивна поставеност на македонската надворешна политика и дипломатија во однос на спротивставувањето на акциите на грчката политика, која на секој начин ќе се обиде да покаже дека Македонија е страната која всушност не ги почитувала одредбите од привремената спогодба од 1995 година!



ИСТОВЕТНИ ОЦЕНКИ?

## И КРИЗАТА?



ЌЕ СЕ ПОВТОРИ ЛИ  
2001 ГОДИНА?

одговорност во услови на усложнување на политичката клима и поради дејствувањето на странскиот фактор. Во оваа смисла оди и прашањето дали Уставниот суд на РМ токму сега требаше да ја објави одлуката за укинување на делови од членови во Законот за употреба на знамињата на заедниците, а тоа не го направи речиси во период од две години откако беше поднесена иницијативата од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Во медиумите се спекулира со продолжената рака на претседателот на РМ, која очигледно имала некоја улога во овој поглед, ако се знае дека повеќето членови на тој државен орган се избрани за време на владеењето на СДСМ! И тоа се прави во време кога во политичката сфера и натаму се актуелни обврските кои актуелната власт ги прифатила според одредбите или усната согласност од т.н. "Мајски договор" меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ, кој содржи и донесување Закон за употреба на јазиците. И разбирливо, дојдоа закани за спротивставување на одлуката на Уставниот суд за истакнување на албанското знаме пред институциите на локалната самоуправа, во кое повторно предничат градоначалниците на ДУИ, коалиционите партнери на СДСМ во претходниот состав на Владата на Р Македонија. Одделни медиуми дури повторно ја елаборираат потребата за поведување "импичмент" за претседателот на државата и поради неговото прекршување на Уставот на РМ при предлагањето на двајца кандидати за Судскиот совет.

Во време кога македонската држава е исправена пред остварување на децениските цели, за кои постои општ меѓупартиски консензус и висока согласност кај населението, која се мери и со 95 проценти во поглед на намерите за влегување во НАТО и во ЕУ, опозиционите партии продолжуваат со својата агенда за соборување на актуелната коалиција на власт, заборавајќи и на сопствената